



Дата: 4 март 2013

## СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

### Електронски регистер за пациенти со специфични болести

Воведувањето на електронски регистер за пациенти со специфични болести е според утврдена **Програма на Влада на Република Македонија** за периодот од 2011 до 2015 година при што е заклучено дека е потребно **воведување на електронски регистри (е-регистри)** на **пациенти со специфични заболувања** со што ќе се овозможи електронско следење на пациентите со цел утврдување на снабденоста со терапија од болничката листа на лекови, и ќе се има увид дали пациентите навистина ја добиваат терапијата што им е неопходна.

Директорот на ФЗОМ, г. Јован Грповски истакна дека пет електронски регистри на пациенти со специфични заболувања (со хронична терапија со хормон за раст, со цистична фиброза, со ревматоиден артрит, со мултиплекс склероза и хронична миелоична леукемија) кои примаат скапа терапија, се воведуваат за да се овозможи електронско следење на пациентите со цел утврдување на снабденоста со терапија од болничката листа на лекови и да се има увид дали тие навистина ја добиваат терапијата што им е неопходна. Воведувањето на електронските регистри ќе значи дека секој момент клиниката ќе може благовремено да реагира за достапноста на терапијата што е потребна. Се работи, посочи тој, за заболувања кои не се појавуваат периодично, туку се со своја стандардна инциденца.

Директорот на ФЗОМ, г. Џемали Мехаззи рече дека воведувањето електронски регистар за пациенти со специфични болести е според утврдена Програма на Владата за периодот 2011 до 2015 година.





ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Со воведувањето на електронските регистри за пациенти со специфични заболувања истовремено ќе им се излезе во пресрет и на здруженијата на граѓани (пациенти) со цел навремено реагирање од страна на ФЗОМ во рамките на неговите надлежности.

Директорот на ФЗОМ, г. Јован Грповски изјави благодарност за соработката со ФИНКИ, бидејќи во рамките на практичната настава, студентите на ФИНКИ направија софтверско решение за електронските регистри. **Фондот за здравствено осигурување ќе доставува информативни податоци за прогресот на воведувањето на е-регистрите** на пациенти со специфични заболувања, поради што Фондот изготви Предлог акционен план за воведување и имплементација на е-регистрите.

Согласно потребите за воведувањето на е-регистрите, истите се насочени кон **четири универзитетски клиници со пет конкретни регистри** на пациенти кои примаат скапа и специфична терапија во склоп на условните буџети обезбедени од страна на ФЗОМ и тоа:

1. Регистар на пациенти на хронична терапија со хормон за раст – Универзитетска клиника за детски болести
2. Регистар на пациенти со цистична фиброза - Универзитетска клиника за детски болести
3. Регистар на пациенти со ревматоиден артрит – Универзитетска клиника за ревматологија
4. Регистар на пациенти со мултипла склероза – Универзитетска клиника за неврологија
5. Регистар на пациенти со хронична миелоидна леукемија – Универзитетска клиника за хематологија

**Проектот на создавање на е-регистрите е поддржан** од Здружението на граѓани Раст, Здружението на граѓани за мултипла склероза, Здружението за цистична фиброза, Здружението за хронична миелоидна леукемија, Здружението за ревматолошки заболувања Нора.

**Поддршката** за овој проект ја дадоа и **медицинските установи**, беше истакнато и од директорот на Универзитетската клиника за неврологија, г. Игор Кузмановски кој посочи дека регистрите ќе им помогнат во работењето, администрирањето посебно на специфична и поскапа терапија, не само на нивната здравствена установа, туку и во другите како што се Детската клиника и клиниките за хематологија и ревматологија. Овој вид регистар навремено и брзо ќе ги регистрира заболелите и ќе имаме увид за пациентите на кои вистински им е потребна терапијата, да ја примаат, додаде Кузмановски.

**Изготвувањето на е-регистарот** го направија студентите и професорите од **ФИНКИ** без никаков финансиски надомест и воведувањето на електронските регистри ќе им овозможи на институциите да имаат увид во набавките за терапиите за осигурениците, што ќе придонесе за подобрување на здравствените услуги за осигурениците, истакна г. Димитар Трајанов, декан на Факултетот за информатички науки ФИНКИ.

Основна цел и замисла за воведување на еден ваков проект од страна на Фондот и несебичната поддршка од сите други инволвирани страни е во следново:



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
[www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk)

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: [info@fzo.org.mk](mailto:info@fzo.org.mk)

- Следење на состојбата на снабденост со специфични лекови во ЈЗУ во секое време
- Можноста за вистинско планирање на потребни финансиски ресурси кои се наменети за групата пациенти со специфични заболувања од страна на ФЗОМ и ЈЗУ
- Намалување на потребата од теренска контрола на секој квартал

Со ова ФЗОМ ја зајакнува својата улога како стратешки купувач на здравствени услуги во јавните здравствени установи и останува **доследен** во спроведување на сите активности и мерки **за обезбедување** на навремени и **квалитетни здравствени услуги** кои се неопходни за осигурениците.

Со почит,  
ФЗОМ